

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Крушево
 Извештаен период : од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 15.01.2020
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број+ A13:B 15	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период** на почетокот на крајот	
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главнина	Камата		Главнина	Камата		Главнина	Камата	на почетокот	на крајот
1	МСИП/10 ОСМИ АНУИТЕТ	Набавка на возило за собирање на смет	Светска Банка подзаем во Министерството за	МКД	3.011.655,00	0,36%	8,5	2	3.011.655,00	да	в	15.08.2013	15.08.2021	15.08.2011	15.08.2021	177.156,00	0,00	15.02.2019	177.156,00	0,00 провизија 80,00	13.02.2019	не	не	1.062.937,00	885.781,00
1а																177.156,00		10.08.2019	177.156,00	177.156,00 камата0,00 провизија 80,00	13.08.2019	не	не	885.781,00	708.625,00
2	МСИП/35	Поставување на водоемри во Општина Крушево	Светска Банка подзаем во Министерството за	МКД	5.376.084	0,60%	13	3	5.129.388	да	в	10.08.2017	10.02.2027	10.02.2015	10.02.2027	256.470		15.02.2019	256.470,00	256.470,00 провизија106,00 камата4.680,00	13.02.2019	не	не	4.359.978,00	4.103.508,00
2а	МСИП/35	Поставување на водоемри во Општина Крушево	Светска Банка подзаем во Министерството за	МКД												256.470		10.08.2019	256.470,00	256.470,00 камата 5.571,00 провизија 94,00	13.08.2019	не	не	4.103.508,00	3.847.038,00

Забелешки:

Во текот на 2011 година потпишан е договор со Министерство за финансии за кредитно задолжување на општина Крушево на износ од 4.920.000,00 денари од кои се искористени 3.011.655,00 денари износ на кој е склучен договор со добавувачот на возилото за смет. За разликата се изврши промена на амортизациониот план и задолжувањето. Извршена е целосна исплата на долгот спрема добавувачот.

Во текот на 2014 година потпишан е договор со Министерство за финансии за кредитно задолжување на општина Крушево на износ од 5.376.084,00 денари од кои се искористени 5.129.388,00 денари износ на кој е склучен договор со изведувачот на работи за поставување на водоемри во Општина Крушево.

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Реден број+ A13:B 15	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период** на почетокот на крајот		Заемоприма ч (назив на ЈП)	
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главнина	Камата		Главнина	Камата		Главнина	Камата	на почетокот	на крајот		
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Забелешки:

Лице за контакт: Милка Најденоска-Цветкоска
 Име и презиме и телефонски број: 048 477 919

Овластено лице (печат и потпис): _____

* а) месечно; б) квартално; в) полугодично; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот